

ДРУШТВО НА ФИЗИЧАРИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

основано 1949



Архимедова 3, 1000 Скопје, Република Македонија

Д-р Боце Митревски, Претседател boce@pmf.ukim.mk 078 278 545

Весна Манчевска, Секретар vesna.mancevska@gmail.com 070 355 278

Д-р Ристе Попески Димовски, Благајник, ristepd@pmf.ukim.mk 070 339 103

Д-р Ламбе Барановски, Ком. за натп., fizikanatprevari@gmail.com 070 232 840

Телефакс: 3228 141; URL: <http://www.dfrm.org>

Жиро сметка: 300000001043853, Комерцијална банка А.Д. Скопје

Скопје, февруари 2018

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕГИОНАЛНИОТ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА (ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ) ВО 2018

Почитувани членови на ДФРМ, почитувани наставници и ученици,
Почитувани директори на училиштата,

Претседателството на ДФРМ и Комисијата за натпревари при ДФРМ изразуваат благодарност до Вас и до училиштата домаќини за успешната организација на општинскиот натпревар по физика одржан на 3 февруари 2018 година. На учениците и менторите им честитаеме за успехот.

Ве информираме дека:

- учениците од основните училишта што освоиле **МИНИМУМ 40 бодови** на општинскиот натпревар се пласирале за Регионален натпревар и
- учениците од средните училишта што освоиле **МИНИМУМ 30 бодови** на општинскиот натпревар се пласирале за Регионален натпревар

51 Регионалниот натпревар по физика (во пет региони) за учениците од основните и средните училишта ќе се одржи во сабота на 10.3.2018

(пристигнување на учениците во 9.30, натпреварот почнува во 10.00 часот)

На регионалниот натпревар, учениците што ќе постигнат резултат со минимум 50 бодови ќе добијат дипломи, нивните наставници - ментори исто така ќе добијат диплома. Учениците и наставниците-ментори на учениците што ќе постигнат резултат со помалку од 50 бодови ќе добијат сертификат за учество. Овие дипломи/сертификати ќе се доделат за време на одржување на Републичките натпревари.

Котизацијата за учество на натпреварите по физика е **400,00 денари** по натпреварувач/ученик. Котизацијата за натпреварите во 2018 година се уплаќа

најдоцна до 26.2.2018 година. На истата задолжително треба да се запише име и презиме на ученикот-натпреварувач, а доколку на иста уплатница се плаќа котизација за повеќе ученици, тогаш до благајникот на ДФРМ треба да се испрати Email на ristepd@gmail.com со список на ученици за кои е уплатена котизацијата. Ве молиме да го запазите рокот за уплата заради точниот број на натпреварувачи и успешна организација на натпреварите во сите региони. Котизацијата за учество на натпреварот што ќе се плаќа помеѓу 27 февруари и 5 март 2018 година е 600,00 денари. Учениците за кои не е уплатена котизација до 5 март 2018 година немаат право да учествуваат на регионалниот натпревар.

Наставниците-ментори се должни да уплатат членарина за 2018 година, исто така најдоцна до 26 февруари 2018 година. ДФРМ нема да додели сертификати/дипломи на наставници/ментори кои не ја уплатиле членарината до наведениот датум. Согласно одлуката донесена на Годишното собрание на ДФРМ одржано на 13.2.2016 членарината е 500,00 денари во која покрај котизација за натпреварите се вклучени и погодности за учество на Школа „Млади физичари“, учество на Конференции на ДФРМ и други активности на ДФРМ.

Податоци за уплата на котизација (за ученици/натпреварувачи)	Податоци за уплата на членарина (за ментори)
Назив и седиште на примач: ДФРМ, Архимедова 3, 1000 Скопје Банка на примач: Комерцијална Банка Трансакциска сметка: 300000001043853 Износ: 400 денари Цел на дознака: котизација за натп. 2018	Назив и седиште на примач: ДФРМ, Архимедова 3, 1000 Скопје Банка на примач: Комерцијална Банка Трансакциска сметка: 300000001043853 Износ: 500 денари Цел на дознака: членарина за 2018

ДФРМ може да побара уплатница на увид само за натпреварувач/ментор доколку не е регистрирана уплата, се утврди несогласување меѓу списокот на потенцијални натпреварувачи/ментори и електронскиот извод од банка, или нема доволно податоци во електронскиот извод за лицето/лицата за кои се однесува уплатата.

Примерок уплатница со потребните податоци може да се најде на web страната на ДФРМ (www.dfrm.org).

51 Регионален натпревар по физика за учениците од основните и средните општински училишта, училиштата на град Скопје и приватните училишта во Република Македонија ќе се одржи на **10 март 2018 (сабота)**, со почеток во **10 часот** во пет региони, и тоа:

Регион 1

(за учениците од основните училишта)

??? - Скопје, Куманово, Велес, Неготино, Кавадарци, Крива Паланка, Кратово и помалите места. Одговорно лице: ???

(за учениците од средните училишта)

??? - Скопје, Куманово, Велес, Неготино, Кавадарци, Крива Паланка, Кратово и помалите места. Одговорно лице: ???

Регион 2

??? - Прилеп, Битола, Охрид, Струга, Ресен, Демир Хисар, М. Брод, Крушево и помалите места. Одговорно лице: ???

Регион 3

??? - Винаца, Кочани, Штип, М. Каменица, Делчево, Берово, Пехчево, Св. Николе, Пробиштип, Злетово и помалите места. Одговорно лице: ???

Регион 4

??? - Богданци, Струмица, Радовиш, Валандово, Гевгелија, Демир Капија, Дојран и помалите места. Одговорно лице: ???

Регион 5

СОУ „7 Марси“, Тетово - Тетово, Гостивар, Кичево, Дебар и помалите места.

Одговорно лице: Редона Беџети, тел. 070 367 818, Email: redonaizairi@hotmail.com

За останатите четири региони е потребно да се пријави одговорно лице (наставник по физика или математика-физика) кое ќе ги координира активностите околу натпреварот и училишта домаќини на натпреварот.

Обврски на одговорното лице и училиштето домаќин може да се најдат на веб страната на ДФРМ www.dfrm.org

Скопје, 6.2.2018

Претседател на ДФРМ
Доц. д-р Боце Митревски

